



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 29 февруари 1980  
Скопје  
Број 6 Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

18.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 8 февруари 1980 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Изречената казна затвор во траење од 1 месец се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Наум Боре Крстаноски, од с. Пештани.

II

Изречената казна затвор во траење од 2 месеца се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Мухарем Нуредин Куртовски, од с. Долгаш.

III

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Каја Акиф Феим, од Дебар,
2. Љубомир Ѓорѓи Трајановски, од с. Габер,
3. Тодор Васил Костов, од с. Тимјаник,
4. Јордан Душко Постолов, од Скопје.

IV

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Злате Јосе Секуловски, од Чашка.

V

Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 месеци на:

1. Томе Петар Павлов, од с. Пирава.

VI

Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 година на:

1. Миливоје Михајло Драгутиновиќ, од Крагуевац,
2. Светозар Глигор Захаријев, од с. Саса,
3. Хасани Нури Хасан, од с. Бојане.

VII

Изречената казна се намали за 1 година и 6 месеци на:

1. Минсур Ружди Мачев, од Скопје.

VIII

Неиздржаниот дел од казната се намали за 18 месеци на:

1. Томе Ѓорѓи Стојановски, од Скопје.

IX

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што тој дел од казната нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Филип Стојан Камчев, од Титов Велес.

X

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-117  
8 февруари 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Љупчо Арсов, с. р.

19.

Врз основа на член 2 од Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на Републиката и општините во 1980 година („Службен весник на СРМ“, бр. 43/79), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### ОДЛУКА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ВО 1980 ГОДИНА

Член 1

Девизите за потребите на Републиката и на општините утврдени во динарска противвредност од 249.500.000 динари, можат да се користат за нестоковни и стоковни плаќања на републичките органи и организации, општествено-политичките организации, општествените организации, општинските органи, Градот Скопје и Заедницата на општините и градовите на Македонија, и тоа:

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1) за нестоковни плаќања  | — до износ од 15.663.000 дин. |
| 2) за стоковни плаќања    | — до износ од 183.167.000 „   |
| 3) за отплата на анuitети | 41.200.000 „                  |

Од вкупниот износ на девизите од став 1 на овој член се издвојува износот од 9.470.000 динари за намиривање на непредвидени и недоволно предвидени расходи (средства на резервата).

Средства од резервата и средствата за општинските органи, Градот Скопје и Заедницата на општините и градовите на Македонија ќе се користат по одделни решенија на Извршниот совет.

Се овластува републичкиот секретар за финансии да може да одобрува користење на средствата од став 3 на овој член, по барање на одделни корисници кои во секој поединечен случај не го надминуваат износот од 50.000 динари.

Член 2

Со распоредот на девизите во 1980 година, што е составен дел на оваа одлука, се утврдуваат највисоките износи на девизите за одделни корисници.

## Член 3

Од вкупниот износ на девизите од член 1 на оваа одлука може да се користат 90% во конвертибилни девизи, а 10% во други девизи.

Се овластува републичкиот секретар за финансии на одделни корисници да може да им одобрува користење на девизи во поголеми односно помали проценти утврдени во став 1 на овој член, со тоа што вкупниот износ на конвертибилните девизи не може да биде поголем од 90%.

## Член 4

Во средствата утврдени во распоредот на девизите за 1980 година за одделни корисници се вклучуваат и искористените средства според членот 4 од Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на Републиката и на општините во 1980 година.

## Член 5

Корисниците на девизите на Републичкиот секретаријат за финансии ќе му поднесуваат извештај

за користење на девизите според оваа одлука, тримесечно, кумулативно, во рок од 5 дена по истекот на тримесечјето, а годишен извештај до 10 јануари 1981 година.

## Член 6

Републичкиот секретаријат за финансии ќе се грижи за спроведување на оваа одлука.

## Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 23-259/1

14 февруари 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Благој Попов, с. р.**

## РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1980 ГОДИНА

| Ред. број | КОРИСНИК                                                                                 | Нестоковни<br>плаќања | Стоковни<br>плаќања | Отплата на<br>актитети | Вкупно<br>динари |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 1         | 2                                                                                        | 3                     | 4                   | 5                      | 6                |
| 1.        | Собрание на СР Македонија                                                                | 300.000               | 500.000             | —                      | 800.000          |
| 2.        | Извршен совет на Собранието на СР Македонија                                             | 4.800.000             | 3.100.000           | 1.200.000              | 9.100.000        |
| 3.        | Секретаријат за кадровски прашања                                                        | 500.000               | —                   | —                      | 500.000          |
| 4.        | Републички секретаријат за народна одбрана                                               | —                     | 1.840.000           | —                      | 1.840.000        |
| 5.        | Републички секретаријат за внатрешни работи                                              | 200.000               | 40.000.000          | —                      | 40.200.000       |
| 6.        | Републички секретаријат за финансии                                                      | —                     | —                   | 30.000.000             | 30.000.000       |
| 7.        | Републички секретаријат за здравство и социјална политика                                | —                     | 10.000.000          | —                      | 10.000.000       |
| 8.        | Републички секретаријат за сообраќај и врски                                             | —                     | 20.000.000          | —                      | 20.000.000       |
| 9.        | Републички секретаријат за меѓународни односи                                            | 200.000               | —                   | —                      | 200.000          |
| 10.       | Републички секретаријат за информации                                                    | 300.000               | 400.000             | —                      | 700.000          |
| 11.       | Републички штаб за територијална одбрана                                                 | —                     | 33.000.000          | —                      | 33.000.000       |
| 12.       | Републичка комисија за културни врски со странство                                       | 4.000.000             | 300.000             | —                      | 4.300.000        |
| 13.       | Републичка комисија за односи со верски заедници                                         | 400.000               | —                   | —                      | 400.000          |
| 14.       | Републички завод за статистика                                                           | —                     | 8.550.000           | —                      | 8.550.000        |
| 15.       | Архив на Македонија                                                                      | 243.000               | 357.000             | —                      | 600.000          |
| 16.       | Републички завод за меѓународна, научно-техничка соработка                               | 1.200.000             | —                   | —                      | 1.200.000        |
| 17.       | Републички хидрометеоролошки завод                                                       | 100.000               | 10.000.000          | —                      | 10.100.000       |
| 18.       | Централен комитет на Сојузот на комунистите на Македонија                                | 70.000                | 800.000             | —                      | 870.000          |
| 19.       | Републичка конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија       | 50.000                | 120.000             | —                      | 170.000          |
| 20.       | Завод за геодетски и фотограметриски работи                                              | —                     | 3.000.000           | —                      | 3.000.000        |
| 21.       | Сојуз на радио-аматерите на Македонија                                                   | —                     | 1.600.000           | —                      | 1.600.000        |
| 22.       | Сојуз на физичка култура на Македонија                                                   | 300.000               | 1.000.000           | —                      | 1.300.000        |
| 23.       | Општинските органи, Градот Скопје и на Заедницата на општините и градовите на Македонија | 3.000.000             | 7.000.000           | —                      | 10.000.000       |
| 24.       | Служба на општественото книговодство — Централа                                          | —                     | 1.600.000           | —                      | 1.600.000        |
| 25.       | Радио-телевизија — Скопје                                                                | —                     | 40.000.000          | 10.000.000             | 50.000.000       |
| ВКУПНО:   |                                                                                          | 15.663.000            | 183.167.000         | 41.200.000             | 240.030.000      |

## 20.

Врз основа на член 19 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

I. Се разрешува од должноста индивидуален работороводен орган на Македонската филхармонија Киро Давидовски, поради избор за наставник во Високата музичка школа.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-192/1

24 јануари 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

## 21.

Врз основа на член 186 став 1 од Законот за народна одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76), републичкиот секретар за труд, во согласност со републичкиот секретар за народна одбрана, пропишува

### ПРАВИЛНИК ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ЛИЦАТА КОИ ГИ ВРШАТ РАБОТИТЕ НА ЗАШТИТА И УНИШТУВАЊЕ НА НЕЕКСПЛОДИРАНИ УБОЈНИ СРЕДСТВА ВО МИР

## Член 1

Со овој правилник поблиску се утврдува стручната спрема на лицата кои ги вршат работите на заштита и уништување на неексплодирани убојни средства во мир.

## Член 2

Работите од член 1 на овој правилник можат да ги вршат само лица кои имаат соодветна стручна спрема и тоа:

— да имаат завршено соодветни воени училишта и курсеви во кои се изучува пронаоѓање, деактивирање и уништување на неексплодирани убојни средства;

— курсеви за деактивирање и уништување на неексплодирани убојни средства при Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, Вишката школа за цивилна заштита, Вишката школа за народна одбрана и при Центарот за цивилна заштита — Белград;

— соодветно воено училиште или курс за деактивирање и уништување на сите видови убојни средства кои според прописите што важат за Југословенската народна армија им даваат право самостојно да ја вршат оваа дејност.

Сите наведени училишта и курсеви се признаваат доколку истите траеле најмалку 30 дена.

## Член 3

Работите на заштита и уништување на неексплодирани убојни средства во мир можат да ги вршат лицата кои не се помлади од 25 години ниту постари од 55 години.

## Член 4

Лицата кои ќе ги вршат работите на заштита и уништување на неексплодирани убојни средства во мир, својата здравствена и физичка способност ја докажуваат со лекарско уверение за нивната здравствена и психофизичка способност.

## Член 5

Општинскиот орган на управата за народна одбрана со сите потребни докази за пријавените кандидати кои поседуваат стручна подготовка потребна за вршење на работи на заштита и уништување на неексплодирани убојни средства во мир, ги доставува до Републичкиот секретаријат за народна одбрана за издавање одобрение за вршење на заштита и уништување на неексплодирани убојни средства во мир.

## Член 6

Со влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за стручна спрема и физичка и здравствена способност на лицата кои ќе уништуваат неексплодирани убојни средства во мир („Службен весник на СРМ“ бр. 10/73).

## Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. бр. 13-1196/1  
2 февруари 1980 година  
Скопје

Републички секретар  
за труд,  
Андон Мојсов, с. р.

Согласен:

Републички секретар за  
народна одбрана  
генерал-потполковник,  
дипл. инж. Миле Арнаудовски, с. р.

## 22.

Врз основа на член 12 од Законот за гробиштата и гробовите на борците („Службен весник на СРМ“, бр. 5/73), републичкиот секретар за здравство и социјална политика пропишува

## УПАТСТВО

### ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА УРЕДУВАЊЕТО И ОДРЖУВАЊЕТО НА ГРОБИШТАТА И ГРОБОВИТЕ НА БОРЦИТЕ

## Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот на водењето на евиденцијата за уредувањето и одржувањето на гробиштата и гробовите на југословенските борци, на југословенските воени заробеници, на интернираните лица и на други жртви на непријателскиот терор, на територијата на Социјалистичка Република Македонија, од II светска војна и од Илинденското востание, како и гробиштата и гробовите на борците од странски армии или одреди, на територијата на Социјалистичка Република Македонија, а кои се бореле во II светска војна во Југославија против заедничкиот непријател, што ја води надлежниот општински орган на управата, односно Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди, во состав на Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика (во натамошниот текст: надлежен републички орган на управата).

## Член 2

Надлежниот општински орган на управата евиденцијата за гробиштата и гробовите на борците ја води со запишување податоци во книгата на погребаните борци, регистарот за потребаните борци и книга за гробиштата на борците.

## Член 3

Книгата на погребаните борци содржи: реден број, презиме, татково име и име, надимак или непознат борец, место и дата на раѓање, место и дата на загинавањето, чин или должност во моментот на загинавањето, единица на која и припаѓал, ме-



Образец бр. 2

## РЕГИСТАР НА ПОГРЕБАНИТЕ БОРЦИ

| Ред. број | Презиме, татково име и име | Реден број на книгата на погребаните борци | З а б е л е ш к а |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|           |                            |                                            |                   |

Образец бр. 3

## КНИГА ЗА ГРОБИШТАТА НА БОРЦИТЕ

| Ред. број | Назив на гробот | Место и катастарска парцела на која се наоѓаат гробиштата на борците | Назив на органот, односно организацијата која се грижи за уредувањето и одржувањето на гробиштата на борците |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 2               | 3                                                                    | 4                                                                                                            |
|           |                 |                                                                      |                                                                                                              |

## 23.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Табелата бр. 2 која е составен дел на Правилникот за заеднички основи и мерила за распоредување на доходот, чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи во работната заедница на стручната служба на Општинската заедница за вработување во Берово, усвоен на референдумот одржан на 26 декември 1977 година, во поглед вреднувањето на работната задача-пријавување на невработените што ја вршат советодателот за општи правни работи и работи на посредувањето и советодателот за работи при посредувањето, на основа на членот 493 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 20 декември 1979 година, донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Табелата бр. 2 која е составен дел на Правилникот за заеднички основи и мерила за распоредување на доходот, чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи во работната заедница на стручната служба на Општинската заедница на вработувањето во Берово, усвоен на референдумот одржан на 26 декември 1977 година, во делот кој се однесува на вреднувањето на работната задача-пријавување на невработените што ја вршат советодателот за општи правни работи и работи на посредувањето и советодателот за работи при посредувањето.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Општинската заедница за вработување во Берово на начинот определен за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка со решение У. бр. 98/79 од 20 септември 1979 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите означени во точката 1 од оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со уставните начела за распределба според трудот и резултатите од трудот.

4. Во текот на претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека во Табелата бр. 2 која е составен дел на Правилникот за заедничките основи и мерила за распоредување на доходот и чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи е извршено вреднување на работите и работните задачи што се вршат на одделни работни места. Од таа табела е видно и тоа дека во работната заедница, покрај другите работни места, постојат и работните места: советодател за општи и правни работи и работи при посредувањето и советодател за работи при посредувањето. На овие работни места покрај работите и работните задачи кои се различни се вршат и исти работи и работни задачи. Меѓу задачите кои се заеднички за двете работни места е и пријавувањето на невработените по системот личен картон на работникот (ЛКР). За извршување на оваа работна задача од советодателот за општи и правни работи и работи на посредувањето се предвидени 40 часа и се определени 130 бода, а за извршувањето на истата работна задача од советодателот за работи при посредувањето се предвидени 50 часа и се определени 120 бода.

5. Согласно алинејата 9 на ставот 3 на дел II од Основните начела од Уставот на СР Македонија, работните луѓе и граѓаните се еднакви во правата, должностите и одговорностите во согласност со уставноста и законитоста. Согласно членот 22 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 128 од Законот за здружениот труд на секој работник во согласност со начелото за распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и вкупниот општествен труд, му припаѓа од доходот на организацијата личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на организацијата.

Од напред изложеното произлегува дека ист вид работна задача која се врши од различни работници е различно вреднувана што не е во согласност со уставното начело за еднаквоста во пра-

вата бидејќи се прават разлики меѓу вработените, без да постои основ за тоа и на тој начин тие се доведуваат во нееднаква положба. Исто така ваквото определување не е согласно и со уставното начело за наградување според трудот затоа што за ист вид работни задачи различно се вреднува придонесот на работниците.

Со оглед на изнесеново Судов одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 98/79  
20 декември 1979 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Асен Грунче, с. р.

## 24.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на Одлуката бр. 65/79 донесена од Претседателството на Ракометниот сојуз на Македонија на седницата одржана на 21 јуни 1979 година, врз основа на членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 20 декември 1979 година, донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката бр. 65/79, донесена од Претседателството на Ракометниот сојуз на Македонија на седницата одржана на 21 јуни 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Ракометниот сојуз на Македонија на начинот определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка со решение У. бр. 167/79 од 10 октомври 1979 година поведе постапка за оценување уставноста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со ставот 2 на член 262 од Уставот на СР Македонија.

4. Во текот на претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека Конференцијата на Здружението на ракометните клубови на Македонија, членовите на Извршниот одбор, членовите на Натпреварувачката комисија и Дисциплинската комисија на Ракометниот сојуз на Македонија на 15 јули 1978 година донеле Пропозиции на македонските ракометни лиги за мажи и жени, вторите македонски лиги за мажи „исток“ и „запад“ за натпреварувачката сезона 1978/79 година. Во ставот 2 на член 10 од означените пропозиции е определено дека претпоследната и последната екипа испаѓаат од лигата доколку од втората сојузна лига „Југ“ испадне еден претставник на Македонија со тоа што доколку испаднат повеќе претставници на Македонија и од македонската лига испаѓаат повеќе екипи.

По завршувањето на натпреварувачката сезона 1978/79 година (на 10 јуни 1979 година) Претседателството на Ракометниот сојуз на Македонија на 21 јуни 1979 година донело одлука бр. 65/79 во која е определено дека во натпреварувачката сезона 1979/80 година екипите кои се пласирале на 11-то и 12-то место од првата машка македонска ракометна лига остануваат и натаму да се натпреваруваат во лигата.

5. Според ставот 1 на член 261 од Уставот на СР Македонија законите и другите прописи и општи акти влегуваат во сила најрано осмиот ден од денот на објавувањето. Во ставот 1 на член 262 од Уставот е определено дека законите, другите прописи и општи акти не можат да имаат повратно дејство, а според ставот 2 од истиот член само со

закон може да се определи одделни негови одредби, ако тоа го бара општиот интерес утврден при донесувањето на законот, да имаат повратно дејство.

Од изнесеново се гледа дека со оспорената одлука се менува ставот 2 на член 10 од пропозициите според чии одредби последната и претпоследната екипа испаѓаат од првата македонска лига за мажи. Ова менување на пропозициите не се однесува за во иднина односно за наредната натпреварувачка сезона, туку на изминатата сезона која во тоа време била завршена. На тој начин со оспорената одлука се уредуваат односи кои настанале за време на важењето на пропозициите за претходната година со што на оспорената одлука и се дава важност за времето во кое бил во сила друг општ акт кој на подруг начин го уредувал прашањето на испаѓањето на клубовите од лигата и им оневозможувал на екипите кои ги освоиле првите места да се натпреваруваат во повисок ранг на натпреварување.

Ставот 2 на член 577 од Законот за здружениот труд предвидува можност во самоуправниот општ акт да се утврди, во согласност со законот, дека тој акт или одделни негови одредби можат да имаат повратно дејство, но само ако тоа го дозволува природата на односите што се уредуваат со тој самоуправен општ акт. Прво е на конференцијата на Ракометниот сојуз на Македонија да донесува пропозиции за натпреварување, меѓутоа ниту тоа на било кој друг нејзин орган (претседателството) не може да ги менува тие пропозиции противно на уставните принципи. Ова затоа што се работи за пропозиции кои како такви секогаш се донесуваат однапред за наредната натпреварувачка сезона. Тие треба да бидат познати на натпреварувачите пред да започне натпреварувањето зошто во противно ако се поставува на начин како што е определено во оспорената одлука се губи смислата на натпреварувањето, бидејќи административно по завршетокот на сезоната се одлучува за судбината на натпреварувачите т.е. се одлучува дали тие ќе се натпреваруваат во повисок или понизок ранг на натпреварување што е и целта на натпреварувањето ако се исклучат спортските моменти.

Во врска со наводите на подносителот на претставката дека оспорената одлука била донесена од ненадлежен орган — Претседателството на Ракометниот сојуз на Македонија, а не од Конференцијата на Ракометниот сојуз, Судов оцени дека по прашањето на согласноста на оспорената одлука со статутот на Ракометниот сојуз на Македонија, согласно членот 419 од Уставот на СР Македонија, Судов не е надлежен да одлучува, со оглед на тоа што во случајов се работи за согласност на самоуправен општ акт во однос на друг самоуправен општ акт, а не во однос на Уставот и законот.

Со оглед на изнесеново Судов одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 167/79  
20 декември 1979 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Асен Грунче, с. р.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

## ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — БИТОЛА

84.

Собранието на ОСИЗ на културата — Битола, на седницата одржана на 26. XII. 1979 година, врз основа на член 14 алинеја 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74 и 43/78) и член 23 точка 5 од Статутот на Заедницата на културата на општината Битола, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА — БИТОЛА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА ВО 1980 ГОДИНА**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на основните организации на здружен труд, од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, од кои се обезбедуваат средства на ОСИЗ на културата — Битола и за здружување средства во Републичката СИЗ на културата — Скопје.

## Член 2

Во 1980 година се утврдуваат стапки на придонес и тоа:

1. придонес од доходот на основните организации на здружен труд, по стапка од 0,70‰;
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанство, по стапка од 0,64‰;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,70‰;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 2,20‰;
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 2,2‰.

## Член 3

Од основот утврден во член 2 од оваа одлука, ОСИЗ на културата — Битола здружува средства во Републичката СИЗ на културата — Скопје, со издвојување на:

- 0,31‰ од доходот на основните организации на здружен труд во општината Битола и
- 0,20‰ од личен доход од работен однос од нестопанството.

Вкупниот износ на средствата што ОСИЗ на културата — Битола ги здружува во Републичката СИЗ на културата и месечниот износ на средствата ќе се утврдат со посебна спогодба.

## Член 4

Пресметувањето и уплатувањето на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство.

## Член 5

Основица за пресметување на придонесот од доходот на основните организации на здружен труд претставува остварениот доход.

## Член 6

Стапките на придонесите од член 2 од оваа одлука ќе се применуваат од 1. I. 1980 година.

## Член 7

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на културата — Битола („Службен весник на СРМ“, бр. 16/79 и „Службен гласник на општината Битола“, бр. 6/79) и Одлуката на Собранието на ОСИЗ на културата — Битола, бр. 02-229/11 од 3. 6. 1979 година.

## Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на општината Битола“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 02-484/3-79/II

Потпретседател,

26 декември 1979 година **Јован Кочанковски**, с. р. Битола

(Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на културата — Битола, бр. 02-484/3 — 79, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 4 од 15 февруари 1980 година, се огласува за неважна).

## ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРАТОВО

85.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 23 став 5 и член 69 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Кратово, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 27 декември 1979 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРАТОВО**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот од работен однос од нестопанска дејност, личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност заради обезбедување средства на ОСИЗ на културата — Кратово и здружување на средства за развој на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката.

## Член 2

Во 1980 година се утврдуваат следните стапки на придонеси и тоа:

- придонес од доходот на ОЗТ, по стапка од 0,90‰;
- придонес од личен доход од работен однос од нестопанството, по стапка од 1‰;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,30‰.

## Член 3

Во однос на обврзниците, основницата, пресметувањето и уплатувањето на придонесот на културата ќе се применуваат одредбите од член 1 од Законот за изменување на Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 43/78), член 26, 27 и 28 од Законот за СИЗ на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74).

## Член 4

Од основот утврден во член 1 од оваа одлука Општинската СИЗ на културата — Кратово за развој на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката здружува средства во РСИЗ на културата со издвојување на:

- 0,36‰ од доходот на ОЗТ и
- 0,20‰ од личниот доход од работен однос од нестопанството.

Вкупниот износ на средствата на Општинската СИЗ на културата ќе изнесува и тоа:

- од доходот на ОЗТ, 1,26‰;
- од личен доход од работен однос од нестопанството, 1,20‰;
- од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,30‰ и ќе се утврдат со посебен договор.

## Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство.

## Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 01-9/2  
27 декември 1979 година  
Кратово

Претседател,  
Љубиша Јордановски, с. р.

### ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — НЕГОТИНО

86.

Врз основа на член 13 од Законот за СИЗ за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 11 од Статутот на Заедницата за образование и наука, Собранието на СИЗ за образование и наука, на седницата одржана на 20 декември 1979 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — НЕГОТИНО

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход на вработените во работните организации од стопанска и нестопанска дејност, личен доход од земјоделска дејност и личен доход од стопанска и професионална дејност на СИЗ за образование и наука — Неготино.

## Член 2

Стапките на придонесите кои ќе се плаќаат на СИЗ за образование и наука изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос на вработените во стопанството, по бруто стапка од 5,40%;
- придонес од личен доход од нестопанството, по стапка од 5,40%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,40%;
- придонес од личен доход од стопанска и професионална дејност, по стапка од 1,00%.

## Член 3

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од личен доход од работен однос ќе се врши на бруто износите, додека на нето личните доходи и другите примања ќе се применува само во случај да дојде до промена на бруто износите на придонесите во почетокот на примената на оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општината Неготино“ и ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 01-2  
10 јануари 1980 година  
Неготино

Претседател,  
Илија Теохарев, с. р.

### ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — НЕГОТИНО

87.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 46 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Неготино, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Неготино, на седницата одржана на 24 декември 1979 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО 1980 ГОДИНА

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства на Општинската СИЗ за социјална заштита и за здружување средства во Републичката СИЗ за социјална заштита.

## Член 2

Во 1980 година се утврдуваат стапки на придонес и тоа:

1. 0,58, придонес од доходот на основните организации на здружен труд;
2. 0,60, придонес од личен доход од работен однос;
3. 1,30, придонес од личен доход од земјоделска дејност;
4. 2,00, придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска и стопанска дејност.

## Член 3

Од основот утврден во член 1 од оваа одлука Општинската СИЗ за социјална заштита — Неготино здружува средства во Републичката СИЗ за социјална заштита со издвојување на:

— 0,08 од доходот на основните организации на здружен труд во општината.

Вкупниот износ на средствата што Општинската СИЗ за социјална заштита — Неготино ги здружува во Републичката СИЗ за социјална заштита и месечниот износ на средствата ќе се утврдат со посебен договор.

## Член 4

Пресметувањето и уплатата на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство.

## Член 5

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен гласник на општината Неготино“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 02-19/2  
10 јануари 1980 година  
Неготино

Претседател,  
Ристо Петров, с. р.

### ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РЕСЕН

88.

Врз основа на член 60 став 1 точка 4 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата, а во врска со член 22 став 1 точка 4 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Ресен, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26 декември 1979 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РЕСЕН

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат работните луѓе од личниот доход заради обезбедување средства за финансирање на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Ресен.

## Член 2

Стапките на придонесите се утврдуваат:

- од личен доход од работен однос од стопанството по стапка од 0,50%;
- од личен доход од работен однос од нестопанството, по стапка од 0,50%;
- од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,03%;
- од личен доход од вршење на самостојна стопанска дејност, по стапка од 0,55% и
- од личен доход од работен однос од вршење на самостојна нестопанска дејност, по стапка од 0,55%.

## Член 3

Работните луѓе вработени во организациите на здружен труд ЗИК „Преспанско јаболко“ — ООЗТ „Сточар“ — Работна единица Килимара, ЗИК „Преспанско јаболко“ ООЗТ Транспорт — сервис, како и организации на здружен труд кои ќе градат индустриски капацитети во ридско-планинските подрачја во Општината ќе плаќаат 50% од утврдената стапка на придонес од личен доход од работен однос утврден во членот 2 став 1 алинеја 1 на оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-318/1

26 декември 1979 година

Ресен

Претседател,

Мирослава Стојчевска, с. р.

### ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — СВЕТИ НИКОЛЕ

## 89.

Врз основа на член 13 став 1 и 2 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 25 став 4 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за образование и наука — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 27 декември 1979 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ВО 1980 ГОДИНА**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход на работниците за финансирање на дејноста на Општинската СИЗ за образование и наука на општината Свети Николе, според која ќе се формираат средствата за 1980 година.

## Член 2

Стапките на придонесот од личен доход на работниците за финансирање на дејноста на Општинската СИЗ за образование и наука на општината Свети Николе за 1980 година изнесуваат:

- од личен доход од работен однос, 5,00%;
- од личен доход од земјоделска дејност, 1,70%;
- од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, 6,00%.

## Член 3

Во однос на обврзниците основниците, пресметувањето и уплатувањето на придонесите ќе се применуваат одредбите на член 14 и 15 од Законот за СИЗ за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78).

## Член 4

Од плаќање на придонес се ослободуваат обврзниците чиј катастарски приход не надминува 200,00 динари.

Ослободувањето од претходниот став не се однесува на обврзници чиј катастарски приход поединечно е под 200,00 динари, а живеат во заедничко домаќинство.

## Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 110/3

27 декември 1979 година

Свети Николе

Претседател,  
Гурѓа Гонева, с. р.

### ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СВЕТИ НИКОЛЕ

## 90.

Врз основа на член 32 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 11 јануари 1980 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 1980 ГОДИНА**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства на Општинската СИЗ на физичката култура — Свети Николе и здружување на средства во Републичката СИЗ на физичката култура.

## Член 2

Општинската СИЗ на физичката култура ги здружува средствата во Републичката СИЗ на физичката култура за 1980 година и се утврдуваат следните стапки:

1. придонес од личен доход од работен однос во нестопанството по стапка од 0,40%;
2. придонес од доход на организации на здружен труд во стопанството, по стапка од 0,19%.

## Член 3

Се овластува Службата на општественото книговодство делот на здружените средства за Републичката СИЗ на физичката култура да го издвојува на нивна жиро сметка со процент и тоа:

1. придонес од личен доход од работен однос во нестопанството, по стапка од 0,05%;
2. придонес од доход на организациите на здружен труд во стопанството, по стапка од 0,04%.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 2

11 јануари 1980 година

Свети Николе

Претседател,  
Стојан Гошев, с. р.

## ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ

## 91.

Врз основа на член 28 од Статутот на Општинската СИЗ на културата — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 11 јануари 1980 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕС НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА ВО 1980 ГОДИНА

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства на Општинската СИЗ на културата — Свети Николе и здружување на средства во Републичката СИЗ на културата.

## Член 2

Општинската СИЗ на културата ги здружува средствата во Републичката СИЗ на културата за 1980 година и се утврдуваат следните стапки:

1. придонес од личен доход од работен однос во стопанството, по стапка од 0,40%;
2. придонес од доход на организации на здружен труд во стопанството, по стапка од 0,80%.

## Член 3

Се овластува Службата на општественото книговодство делот на здружените средства за Републичката СИЗ на културата да го издвојува на нивна жиро-сметка со процент и тоа:

1. придонес од личен доход од работен однос во стопанството, по стапка од 0,20%;
2. придонес од доход на организации на здружен труд во стопанството, по стапка од 0,35%.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

## Бр. 3

11 јануари 1980 година  
Свети Николе

Претседател,  
Веселин Додевски, с. р.

## ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ

## 92.

Врз основа на член 59 од Статутот на СИЗ за општествена заштита на децата — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 16 јануари 1980 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ИЗВОРИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА 1980 ГОДИНА

## Член 1

Средствата од кои се финансира Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата ќе ги обезбедуваат работните луѓе:

- придонес од бруто личниот доход на работниците, по стапка од 0,50%;
- придонес од земјоделска дејност, по стапка од 0,60%;
- придонес од занаетчиска дејност и самостојно вршење на услуги, по стапка од 2%.

## Член 2

Од плаќање на придонес се ослободуваат обврзници чиј катастарски приход не надминува 200,00 динари.

Ослободувањето од претходниот став не се однесува на обврзници чиј катастарски приход поединечно е под 200,00 динари, а живеат во заедничко домаќинство.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

## Бр. 17

22 јануари 1980 година  
Свети Николе

Претседател,  
Светлана Мицкова, с. р.

## ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СВЕТИ НИКОЛЕ

## 93.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за самоуправни интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 59 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 10 јануари 1980 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ИЗВОРИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 1980 ГОДИНА

## Член 1

Се утврдува придонес од доходот на стопанството по стапка од 0,38%.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

## Бр. 6

18 јануари 1980 година  
Свети Николе

Претседател,  
Митре Гошев, с. р.

## Ојласен дел

## СУДСКИ ОГЛАСИ

## ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар заведен е спор за исполнување на договор по тужбата на тужителот Мислими Меметалија од село Лакавица, општина Гостивар, против тужениот Амети Ријан од село Лакавица, општина Гостивар, Вредност на спорот 3.000 динари.

Бидејќи тужениот Амети Ријан се наоѓа во странство со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во Општинскиот суд во Гостивар, или да ја соопшти својата точна адреса. Доколку тоа не го стори ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 516/78.  
(6)

## ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води постапка за зголемување на издршка, по тужбата на тужителот Светислав Петровски од село Доброште, против тужениот Никола Петровски од село Доброште.

Се повикува тужениот Никола Петровски од село Доброште, да се јави пред судот, достави адреса или одреди полномошник кој ќе го застапува по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, на тужениот ќе му се постави привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1366/79. (7)

Пред овој суд по предлог на предлагачот Рамадани Насип од село Палатица се води постапка за утврдување смртта на неговиот покоен татко Адили Азиби, бивш од село Лисец.

Согласно член 5 од Законот за прогласување на исчезнати лица за умрени и за докажување на смртта, Општинскиот суд во Тетово го повикува лицето Адили Азиби од село Лисец, роден 1886 во село Лисец, за кого се претпоставува дека починал на 12. VII. 1962 година во Тирана, да се јави, во колку е жив, како и секој оној што знае за неговиот живот да му соопшти за тоа на судот во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок исчезнатото лице ќе се прогласи за умрено, односно ќе биде утврдена неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 612/79. (8)

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е тужба за владеење од страна на тужителката Максими, жена на Арун Хидает од село Доброште, против тужениот Емини Даутов Гафур и други од село Доброште, а сега на привремена работа во Германија. Вредност на спорот 500 динари.

Се повикува тужениот Емини Даутов Гафур од село Доброште, а сега на привремена работа во Германија, со непозната адреса, да се јави во Општинскиот суд — Тетово во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот, или да определи свој полномошник. Во колку тоа не го стори ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1344/79. (10)

Пред овој суд по предлог на предлагачот Рамадани Идриз од село Желино се води постапка за докажување на смрт на лицето Рамадани Осман од село Желино, а за кој се претпоставува дека умрел во месец јуни 1939 година во село Желино.

Согласно член 5 од Законот за прогласување на исчезнати лица за умрени и докажување на смрт, Општинскиот суд во Тетово го повикува Рамадани Осман од село Желино, во колку е жив, да се јави како и секој оној што знае за неговиот живот да му соопшти за тоа на судот во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок исчезнатото лице ќе се прогласи за умрено, односно ќе се докаже неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 189/79. (11)

## ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

Тесиров Мејди од село Коцалија, општина Радовиш поднесе до овој суд тужба со основ за долг против тужениот Камберов Мефаил од град Струмица, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 2.000 динари.

Бидејќи адресата на тужениот не е позната, се повикува во рок од 1 (еден) месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе му го одреди за застапник Томе Семенов, приправник во Општинскиот суд во Струмица, а делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 924/76. (9)

## РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1147/78 од 14. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-1304-0-0-0 го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на Центарот за примена на радиоизотопи во стопанството „Скопје“, ЦО — Скопје, Карпош II бб, со следните податоци:

Работната организација е организирана со издвојување на ООЗТ Центар за примена на радиоизотопи во стопанството од составот на работната организација УЦМТН врз основа на одлуката бр. 20 од 19. I. 1978 година, пренотирана со решение Фи. бр. 74 од 24. I. 1978 година.

Основни дејности: 120202 — технички и технолошки науки. Научно-истражувачка и апликативна дејност од областа на примената на радиоактивни изотопи во машинската индустрија, градежништвото, радио и електрохемијата, геологијата со хидрологијата и заштитата од корозија.

Во правниот промет со трети лица Центарот истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Јордан Арсковски, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1147/78 од 14. XI. 1979 година. (432)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 63 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 49 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Битола, со следните податоци:

Основање и конституирање на Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Битола со ц.о.

Основна дејност: шифра на дејноста — подгрупа 140233, опис на дејноста (чл. 9 од Статутот):

— да ја унапредува и утврдува политиката на развојот на културата;

— да обезбедува средства за финансирање на културните дејности во општината Битола;

— да учествува во финансирањето на изградбата, адаптацијата и опремувањето на организациите на здружен труд од областа на културата во општината Битола;

— да утврдува услови и критериуми за финансирање на дејностите од областа на културата во општината Битола;

— да врши и други работи утврдени со закон, општествен договор, самоуправни спогодба, Статутот и други акти на Заедницата.

Одговорност во правниот промет: целосна одговорност.

СИЗ на културата — Битола ја претставува претседателот на Собранието на Заедницата Стево Кочовски.

Законски застапник на Заедницата е секретарот на Заедницата Кирил Гаврил Танчевски.

Границите на овластувањата за застапникот на Заедницата се утврдени со Статутот на Заедницата. Во чл. 55 се наведени овластувањата на законскиот застапник на Заедницата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 63/79. (433)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 44 од 29. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 34 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Демир Хисар, со следните податоци: Основане и конституирање на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Демир Хисар со цо

Основна дејност: 140235 — самоуправна интересна заедница во областа на општествената заштита на децата.

Одговорност: целосна одговорност.

Имиња на лицата овластени за застапување: Василе Здравевски, претседател на СИЗ, и Петко Станоевски, секретар на СИЗ — неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 44/79. (434)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 57 од 7. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 45 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците — Крушево, со следните податоци:

Основане и конституирање на Општинската самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците — Крушево со цо.

Основна дејност: го спроведува старосното осигурување и ги врши работите за остварување правата на осигурениците; го планира и програмира развојот на старосното осигурување на земјоделците; го следи и проучува спроведувањето на старосното осигурување; одлучува за правата на осигурениците за старосно осигурување; остварува соработка со општествено-политичката заедница и организациите на здружен труд како и со интересните заедници од подрачјето на општината; врши и други работи.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Име на лицето овластено за застапување: Илија Адамоски, в.д. секретар, со ограничување, а во склад со спогодбата за основање на Заедницата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 57/79. (436)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 247 од 24. IV. 1979 година, на регистарска влошка бр. 576-03 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на работната организација на основното образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп — ООЗТ Основно училиште „Добре Јовановски“ — Прилеп, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување Хаџи-Илоска Милка, директор, со неограничени овластувања за застапување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 247/79. (424)

Окружниот стопански суд во Битола со решение Фи. бр. 426 од 24. IV. 1979 година, на регистарска влошка бр. 576-02 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Работната организација на основното образование и воспитание „11 Октомври“ — ООЗТ

Основно училиште „Кочо Рацин“ — Прилеп, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување: Арнаудовски Тодоров Стојан, директор, со неограничени овластувања за застапување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 246/1979 година. (425)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 249 од 24. IV. 1979 година, на регистарска влошка бр. 576-01 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Работната организација на основното образование и воспитание „11 Октомври“ — ООЗТ Основно училиште „Рампо Левката“ — Прилеп, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување на ООЗТ Основно училиште „Рампо Левката“ — Прилеп: Гешоски Благоја Милорад, директор, со неограничени овластувања за застапување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 249/79. (426)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 248 од 24. IV. 1979 година, на регистарска влошка бр. 576 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО на основното образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување: Трајкоски Светозар Душан, директор, со неограничени овластувања за застапување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 248/1979 година. (427)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 462 од 17. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 576-06 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО на основното образование „11 Октомври“ — ООЗТ „Кире Гаврилоски-Јане“ — Прилеп со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување на ООЗТ „Кире Гаврилоски-Јане“ — Прилеп: Петрески Душан, директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Александар Стојановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 462/1979 година (428)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 50 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 39 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Струга, со следните податоци: Основане и конституирање на Самоуправната интересна заедница на станување — Струга, со цо.

Основна дејност: 140221 — СИЗ на станувањето.

СИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Име на лицето овластено за застапување: Томе Билјановски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 50/79. (429)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1984 од 7. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-1286-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Пионерскиот дом „Панче Поповски“ — Гостивар, ул. „Мајор Чеде Филиповски“,

со следните податоци: Се брише досегашниот застапник. Кечаи И. Гани, в.д. директор, со неограничено овластување, а како нов застапник се запишува Фикрет Пиргози, директор, без ограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1984/1979 година. (430)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1974 од 7. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 2-1061-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Машино-браварската и метало-стругарска задруга „Универзал“ — Горче Петров, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Андрески Блаже, а како нов застапник се запишува Петровски Драгољуб, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1974/1979 година. (431)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1935 од 31. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 2-1061-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација „Централен забавен парк и детски игралишта“, Ц. О. — Скопје, ул. „Градски парк“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Наум Малевски, в.д. директор, а се запишува како нов застапник Славчо Атанасов, индивидуален работодаден орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1935/1979 год. (402)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 124 од 22. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1519-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската заедница на образование „Тетово“, со целосна одговорност — Тетово, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 96, со следните податоци:

Општинската заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 0101-837/1 од 4. XII. 1978 година од 30 основачи.

Основни дејности: 140231 — заедница за образование.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Коце Кодески, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 124/1979 година. (403)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 137 од 22. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1520-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница на станувањето, со целосна одговорност — Титов Велес, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 23, со следните податоци:

Општинската самоуправни интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 03-1 од 7. V. 1975 година од 20 основачи.

Основни дејности: 140221 — самоуправни интересна заедница на станувањето.

Заедницата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Тихомир Смилев, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 137/1979 год. (404)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 178 од 24. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1526-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита, со целосна одговорност — Македонски Брод.

Основни дејности: 140235 — самоуправни интересна заедница за социјална заштита.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Венче Златески, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 178/1979 година. (405)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 49 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 38 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Демир Хисар, со следните податоци:

Основање и конституирање на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Демир Хисар, ЦО.

Основна дејност: 140-221 — СИЗ на станувањето.

СИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Статутот и Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Имиња на лицата овластени за застапување: Веле Велевски, секретар на СИЗ на станувањето, со ограничување на овластувањето, Живко Ивановски, претседател на СИЗ на станувањето, со ограничување на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 49/79 година. (409)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 46 од 29. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 36 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата — Битола, со следните податоци:

Основање и конституирање на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Битола, со ЦО.

Основна дејност: 140235 — самоуправни интересна заедница во областа на општествената заштита на децата.

ОСИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со самоуправни спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ОСИЗ одговара со сите свои средства.

Име на лицето овластено за застапување: Јорданка Захари Андреевска, секретар на ОСИЗ, без ограничување. Обемот на овластувањата и одговорноста утврдени се со Статутот на Заедницата и законот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 46/79. (410)

## ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат под назив: „Сојуз на градежните инженери и техничари на Македонија — Скопје“, се огласува за неважен. (770)

Округли печат под назив: „Училишен центар за средно образование — Куманово ООЗТ Гимназија „Гоце Делчев“ Социјалистичка Република Македонија се огласува за неважен. (4956)

Загубениот печат под назив: „Собрание на општина Кочани — Секретаријат за внатрешни работи“, со грб на СРМ, големина 11 мм, со бр. 1 се огласува за неважен. (707)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

- Воена книшка на име Бејтула Даути, с. Раково, Тетово. (92)
- Воена книшка на име Мијал Сандев, с. Врсаково, Штип. (97)
- Воена книшка издадена од СО Гостивар, на име Абдули Сатки, с. Форино, Гостивар. (120)
- Воена книшка на име Нади Абди, с. Стримница, Тетово. (206)
- Свидетелство за IV отделение, издадено од ОУ „Анче Пенев“, с. Нивичани — Кочанско, на име Ташова Штерјова Горка, Штип. (224)
- Свидетелство за IV отделение, издадено од ОУ „Анче Пенев“, с. Нивичани Кочанско на име Ташова Штерјова Велика, Скопје. (225)
- Свидетелство издадено од ОУ „Рајко Жинзифов“, с. Д. Оризари, Титов Велес на име Буровиќ Нуман, с. Г. Оризари, Титов Велес. (238)
- Воена книшка на име Садик Нухиџи, с. Г. Реџица, Тетово. (304)
- Воена книшка на име Шериф Укшини, Медицински центар, Тетово. (308)
- Воена книшка на име Нимет Зекири, с. Стримница, Тетово. (309)
- Уверение за положен молеро-фарбарски занает, заведено под реден бр. 73 од 10. 7. 1968 год., на име Шалевски Вангел Науме, Ресен. (365)
- Воена книшка на име Абдиљмеџит Илџази, с. Теарце, Тетово. (430)
- Воена книшка, издадена од СО Гостивар, Одделение за народна одбрана, на име Исеини Сабри, с. Чеграње, Гостивар. (438)
- Работна книшка издадена од Гевгелија на име Ангелина Узунова, с. Негорци, Гевгелија. (432)
- Воена книшка, издадена од СО Гостивар — Одделение за народна одбрана, на име Алија Сали, с. Врапчиште, Гостивар. (482)
- Воена книшка издадена од ВП Билеке, на име Фиуљанин Алија Шуко, с. Водоврати, Титов Велес. (512)
- Воена книшка на име Живко Крстовски, с. Милетино, Тетово. (566)
- Воена книшка на име Зеџи Илџази, с. Боговиње, Тетово. (603)
- Воена книшка на име Мехмед Ламоски, с. Црник, Берово. (612)
- Воена книшка издадена од ВП 6592 — Ниш, на име Крстиќ Александар Живојин, ул. „15 Мај“ бр. 14, Куманово. (641)
- Воена книшка на име Џемит Хисеини, с. Сламино, Тетово. (655)
- Воена книшка на име Асип Зекири, с. Пирок, Тетово. (658)
- Воена книшка на име Новак Маричиќ, Куманово. (678)
- Воена книшка на име Асип Зекири, Тетово. (686)
- Воена книшка АШ бр. 061/35 на име Владимир Костадинов, ул. „В. Прке“ бр. 42, Штип. (706)
- Воена книшка, издадена од воен отсек — Куманово на име Петрушевски Денка Александар, с. Карабичане, Куманово. (717)
- Воена книшка на име Радомир Николвоски, ул. „Виљановска“ бр. 2/9, Куманово. (719)
- Воена книшка на име Иџет Бекири, с. М. Реџица, Тетово. (740)
- Воена книшка, издадена од ВП 9190 — Битола на име Јовановски Југослав, с. Драгоманце, Куманово. (771)
- Воена книшка А-Ш бр. 08510, издадена од ЈНА на име Рушти Иџет, с. Церово, Тетово. (774)
- Пасош МА: 676411 издадена од Тетово на име Емрули Сефедин, с. Каменџане, Тетово. (777)
- Патна исправа (пасош), издадена од Југословенскиот конзулат во Хамбург на име Исмани Селајдин, с. Челопек, Тетово. (872)

Чек бр. 4314743 на износ од дин. 5.000,00, издаден од „ЈУГОВАНКА“ Основна банка — Скопје на име кредитокорисникот Поповски Никола. (807)

Сервисна книшка на возило „126 P“, бр. на шасија 7531416 и бр. на мотор 8109128 на име АК „Брако“, Титов Велес. (4811)

Свидетелство за завршено подофицерско училиште за механичари и инженерски машини, издадено од В.П. 5102 во Карловац на име Томислав Арсиќ, Скопје. (4988)

Диплома за завршено железничко-индустриска школа — метален смер, издадена од „Станко Пауновиќ“ во Ниш на име Томислав Арсиќ, Скопје. (4989)

Воена буквица на име Христоски Д. Сотир, ул. „Цена Цинорозот“ бр. 22, Прилеп. (5034)

Воена книшка, издадена од Секретаријатот на народна одбрана, Ниш, на име Арифовски Таир Исмет, ул. „Вера Јоџиќ“ бр. 16, Куманово. (5047)

Воена книшка, издадена од Одделението за народна одбрана, Берово, на име Јован Сокољевски, с. Владимирово, Берово. (5052)

Сообраќајна книшка за патничко возило „фиат 750“, регистарски број 64-85, број на мотор 242280, број на шасија 273567, на име ЗИК Работна заедница „Заеднички служби“ — Тетово. (5083)

Воена книшка на име Асан Асани, с. Порој, Тетово. (5129)

Воена книшка АГ 72233 на име Зија Лимани, с. Меро, Тетово. (5245)

Воена книшка на име Петко Ѓорѓевски, с. Теарце, Тетово. (5787)

Воена книшка на име Зенун Р. Липовица, с. Крушје, Т. Велес. (3181)

Училишниот центар за средно образование „Наум Наумовски — Борче“ — Пробиштип ја попиштува дипломата број 0703-3/62 од 17. 07. 1979 година, на име Предаенкоски Љубен од Прилеп. (5013)

Ученичка книшка на име Марина Османовска, ул. „Прохор Пчински“ бр. 3, Куманово. (2890)

Свидетелства за I и II година на име Олга Стојчевиќ, с. Табановце, Куманово. (2891)

Свидетелство за завршен испит на име Перо Николовски, ул. „В. Маслеша“ бр. 39, Куманово. (2892)

Работна книшка, издадена од СО — Куманово на име Томислав Моро, ул. „III Македонска ударна бригада“ бр. 35, Куманово. (2893)

Свидетелство за III и IV година на име Муртези Нешити, с. Опае, Куманово. (2894)

Работна книшка, издадена од СО — Куманово на име Илџаз Таири, Куманово. (2895)

Свидетелство за II година на име Примислав Станојевиќ, ул. „Гостиварска“ бр. 22, Тетово. (2896)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Атанас Бошков, Скопје. (2899)

Свидетелство за IV отделение на име Драган Драгоски, с. Сектирани, Битола. (2900)

Работна книшка на име Хамди Рустеми, с. Черкези, Куманово. (2901)

Инвалидска исплатна книшка бр. 117762 на име Ленка Митреска, ул. „М. Тито“ бр. 60, Струга. (2902)

Воена книшка, издадена во Титовград на име Амедов Назиф Нухи, с. Јаболчиште, Титов Велес. (2903)

Свидетелство за VIII отделение на име Халит Халити, с. Пирок, Тетово. (2904)

Свидетелства за I, II, III и IV година и диплома на име Назим Адеми ул. „Н. Тесла“ бр. 24, Тетово. (2905)

Свидетелство за IV година на име Гариџ Шакири, с. Шемшево, Тетово. (2906)

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Абдулазиз Весели, с. Цепчиште, Тетово. (2907)

Здравствена легитимација на име Цвета Мариновиќ, с. Сиричино, Тетово. (2908)

Диплома за IV година на име Шериф Сефери, с. Шипковица, Тетово. (2909)

Работна книшка на име Олга Тајковска, ул. „Г. Делчев“ бр. 3-а 1/15, Гостивар. (2910)  
 Свидетелство на име Хазби Бафтијари, с. Непроштено, Гостивар. (2911)  
 Воена книшка на име Невзат Алиески, ул. „Даб. завој“ бр. 23-у, Прилеп. (2946)  
 Работна книшка, издадена од Собранието на општина Македонски Брод на име Миленкоски Василе, с. Г. Крушје, Македонски Брод. (2947)  
 Свидетелство за IV клас на име Зехир Репеци, ул. „Преспанска“ бр. 31, Тетово. (2948)  
 Здравствена легитимација на име Вебије Бафкари, с. Бродец, Тетово. (2949)  
 Диплома на име Вахидин Исени, с. Д. Палчиште, Тетово. (2950)  
 Свидетелство за IV разред на име Мухамет Хамити, с. Пирок, Тетово. (2951)  
 Лична карта, издадена од ОВР — Гостивар на име Трајкоски Захарије, с. Д. Вањица, Гостивар. (2952)  
 Диплома за завршен електроинсталатер, издадена од ЦСНО „Злате Малакоски“ на име Емрулаи Нагиб, с. Жеровјане, Гостивар. (2953)  
 Свидетелство за VIII одделение на име Љуљзим Нуредини, с. Чајле, Гостивар. (2954)  
 Воена книшка, издадена во Скопје на име Амети Ружди, Скопје. (2955)  
 Уверение за положени испити, издадено од Економскиот факултет — Скопје на име Милорад Ковачевиќ, Белград. (2956)  
 Работна книшка издадена во Скопје на име Аљуш Алијов, Скопје. (2957)  
 Работна книшка на име Казим Хониќ, с. Градско, Титов Велес. (2958)  
 Здравствена легитимација на име Ремзи Исмаили, с. Пирок, Тетово. (2959)  
 Пасош на име Зулкадри Рамадани, с. Ботовиње, Тетово. (2960)

## ПРЕГЛЕД

НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНИТЕ МЕСЕЧНИ ЛИЧНИ ДОХОДИ ПО РАБОТНИК И ПО ГРАНКИ НА ДЕЈНОСТА ЗА 9 МЕСЕЦИ ОД 1979 ГОДИНА

| Гранка | Назив на гранката — дејноста                | Просечен личен доход по работник (во динари) |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1      | 2                                           | 3                                            |
| 0101   | Електростопанство                           | 8.904                                        |
| 0106   | Производство на железна руда                | 8.692                                        |
| 0107   | Црна металургија                            | 8.441                                        |
| 0108   | Производство на руда на обоени метали       | 9.614                                        |
| 0109   | Производство на обоени метали               | 8.084                                        |
| 0110   | Преработка на обоени метали                 | 8.255                                        |
| 0111   | Производство на неметални минерали          | 6.275                                        |
| 0112   | Преработка на неметални минерали            | 6.011                                        |
| 0113   | Металопреработувачка дејност                | 6.186                                        |
| 0114   | Машиноградба                                | 7.197                                        |
| 0115   | Производство на сообраќајни средства        | 8.123                                        |
| 0117   | Производство на електрични машини и апарати | 6.611                                        |
| 0118   | Производство на базни хемиски производи     | 8.388                                        |
| 0119   | Преработка на хемиски производи             | 7.358                                        |
| 0120   | Производство на камен, качал и песок        | 7.239                                        |
| 0121   | Производство на прадежен материјал          | 6.884                                        |
| 0122   | Производство на резана граѓа и плочи        | 5.422                                        |
| 0123   | Производство на финални производи од дрво   | 5.954                                        |
| 0124   | Производство и преработка на хартија        | 6.518                                        |

| 1    | 2                                                          | 3      |
|------|------------------------------------------------------------|--------|
| 0125 | Производство на текстилни производи и ткаенини             | 5.347  |
| 0126 | Производство на готови текстилни производи                 | 4.920  |
| 0127 | Производство на кожа и крзно                               | 6.377  |
| 0128 | Производство на кожни кондури и галантерија                | 5.499  |
| 0129 | Преработка на каучук                                       | 7.422  |
| 0130 | Производство на прехранбени производи                      | 6.350  |
| 0131 | Производство на пијалок                                    | 7.108  |
| 0132 | Производство на сточна храна                               | 6.190  |
| 0133 | Производство и преработка на тутун                         | 6.654  |
| 0134 | Графичка дејност                                           | 6.171  |
| 0139 | Производство на разноврсни производи                       | 9.899  |
| 0201 | Земјоделско производство                                   | 5.079  |
| 0202 | Земјоделски услуги                                         | 6.629  |
| 0203 | Рибарство                                                  | 5.661  |
| 0300 | Шумарство                                                  | 5.791  |
| 0400 | Водостопанство                                             | 5.866  |
| 0501 | Високоградба                                               | 6.342  |
| 0502 | Нискоградба и хидроградба                                  | 6.923  |
| 0503 | Инсталатерски и завршни работи во градежништвото           | 6.977  |
| 0601 | Железнички сообраќај                                       | 7.580  |
| 0604 | Воздушен сообраќај                                         | 10.002 |
| 0605 | Патен сообраќај                                            | 6.978  |
| 0606 | Градски сообраќај                                          | 7.674  |
| 0609 | ПТТ услуги                                                 | 7.974  |
| 0701 | Трговија на мало                                           | 6.019  |
| 0702 | Трговија на големо                                         | 7.774  |
| 0703 | Надворешна трговија                                        | 11.271 |
| 0801 | Угостителство                                              | 5.828  |
| 0802 | Туристичко посредување                                     | 7.662  |
| 0901 | Занаетчиски услуги и поправки                              | 7.646  |
| 0902 | Лични услуги и услуги во домаќинството                     | 4.610  |
| 1001 | Уредување населби и простори                               | 4.677  |
| 1002 | Станбена дејност                                           | 8.676  |
| 1003 | Комунална дејност                                          | 6.054  |
| 1100 | Банкарство                                                 | 8.809  |
| 1102 | Осигурување                                                | 7.738  |
| 1103 | Услуги во областа на прометот                              | 8.437  |
| 1104 | Проектирање и слични технички услуги                       | 10.083 |
| 1105 | Геолошки истражувања                                       | 6.578  |
| 1106 | Истражувачко развојни работи                               | 9.650  |
| 1109 | Деловни услуги                                             | 7.961  |
| 1201 | Образование                                                | 7.714  |
| 1202 | Научно-истражувачка дејност                                | 10.361 |
| 1203 | Култура, уметност и информирање                            | 8.569  |
| 1204 | Физичка култура и спорт                                    | 6.144  |
| 1301 | Здравствена заштита                                        | 8.212  |
| 1302 | Општествена заштита на деца и младинци и социјална заштита | 6.186  |

## ОД ЦЕНТРАЛАТА НА СОК ВО СКОПЈЕ

## КОНКУРСИ

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје  
 ООЗТ — Институт за економика и организација на земјоделството — Скопје

распишува  
КОНКУРС

за избор на следните работни места:

— еден помлад асистент или асистент по предметот Организација на земјоделското производство;

— еден помлад асистент или асистент по предметот Организација на лозаро-овоштарското производство.

**Услови:**

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ, а согласно донесената одлука за Критериумите за избор на наставно-научните работници во РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Институт за економика и организација на земјоделството — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетни документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (133)

Работничкиот совет на Комбинатот за гипс и гипсени префабрикати „Радика“ — Дебар

р а с п и ш у в а  
**К О Н К У Р С**

за именување на комерцијален директор

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има завршено економски факултет со над 3 години работно искуство во структурата,

— да има завршено виша економска комерцијална школа со над 5 години работно искуство,

— да има завршено средно економско училиште со 6 години работно искуство.

Со пријавата кандидатот треба да ги достави следните документи:

— диплома за образование, стручна подготовка и работно искуство.

Кандидатот треба да поседува морално-политички квалитети.

Некомплетираните и неблаговремено поднесените пријави нема да се земаат предвид.

Пријавите со комплетираните документи да се доставуваат до Конкурсната комисија при Комбинатот за гипс и гипсени префабрикати „Радика“ — Дебар.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (134)

Врз основа на член 43 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

**С О О П Ш Т У В А**

дека ќе врши избор на постојан судија на Основниот суд на здружениот труд во Штип.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 36 од Законот за судовите на здружениот труд, треба да поднесат пријави до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ова соопштение.

**КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА**

**СОДРЖИНА**

|                                                                                                                                                                                                  | Страна |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 18. Одлука за помилување на осудени лица                                                                                                                                                         | 81     |
| 19. Одлука за распоредување на девизите утврдени за потребите на Републиката и на општините во 1980 година — — —                                                                                 | 81     |
| 20. Решение за разрешување индивидуален работоводен орган на Македонската филхармонија — — — — —                                                                                                 | 83     |
| 21. Правилник за стручната спрема на лицата кои ги вршат работите на заштита и уништување на неексплодирани убојни средства во мир — — — — —                                                     | 83     |
| 22. Упатство за начинот на водењето на евиденцијата за уредувањето и одржувањето на гробиштата и гробовите на борците —                                                                          | 83     |
| 23. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 98/79 од 20 декември 1979 година —                                                                                                             | 85     |
| 24. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 167/79 од 20 декември 1979 година                                                                                                              | 86     |
| <b>Општи акти на самоуправните интересни заедници</b>                                                                                                                                            |        |
| <b>БИТОЛА</b>                                                                                                                                                                                    |        |
| 84. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите на ОСИЗ на културата — Битола и за здружување средства во Републичката СИЗ на културата во 1980 година — | 87     |
| 85. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Кратово НЕГОТИНО                                                                   | 87     |
| 86. Одлука за утврдување стапките на придонесите на СИЗ за образование и наука — Неготино — — — — —                                                                                              | 88     |
| 87. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската СИЗ за социјална заштита и за здружување на средства во Републичката СИЗ за социјална заштита во 1980 година — — — — —           | 88     |
| 88. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Ресен — — — — —                                                | 88     |
| 89. Одлука за утврдување стапките на придонесите за финансирање на дејноста на Општинската СИЗ за образование и наука на општина Свети Николе во 1980 година                                     | 89     |
| 90. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската СИЗ на физичката култура и за здружување на средства во Републичката СИЗ на физичката култура во 1980 година — — — — —           | 89     |
| 91. Одлука за утврдување стапките на придонес на Општинската СИЗ на културата и за здружување на средства во Републичката СИЗ на културата во 1980 година                                        | 90     |
| 92. Одлука за утврдување стапката на придонесот од изворите за финансирање на Заедницата за 1980 година — — — — —                                                                                | 90     |
| 93. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот од изворите за финансирање на социјалната заштита за 1980 година — — — — —                                                           | 90     |
| Преглед на просечно исплатените месечни лични доходи по работник и по пранки на дејноста за 9 месеци од 1979 година                                                                              | 95     |